

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 8

03 октомври 2022, понеделник



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за донесување на урбанистички план за село Калково, Општина Валандово 2
2. **Одлука** за донесување на урбанистички план за село Калково, Општина Валандово 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за донесување на Годишна програма за работа на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2022/2023 година 3
4. **Одлука** за донесување на Годишна програма за работа на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2022/2023 година 3
5. **Решение** за објавување на Одлуката за донесување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за учебната 2022/2023 година 3
6. **Одлука** за донесување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за учебната 2022/2023 година 3
7. **Решение** за објавување на Одлуката за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово од УП за село Јосифово и формирање на нови градежни парцели 4
8. **Одлука** за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово од УП за село Јосифово и формирање на нови градежни парцели 4
9. **Решение** за објавување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за поставување на инсталации, објекти и опрема во патниот, заштитниот појас и тропот на општинските патишта и улици во Општина Валандово 4
10. **Одлука** за утврдување на висината на надоместокот за поставување на инсталации, објекти и опрема во патниот, заштитниот појас и тропот на општинските патишта и улици во Општина Валандово 4
11. **Решение** за објавување на Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Валандово за реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“ 5
12. **Одлука** за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Валандово за реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“ 5
13. **Решение** за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на еднакратна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово 6
14. **Одлука** за изменување на Одлуката за одобрување на еднакратна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово 6
15. **Решение** за објавување на Одлука за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Фудбалскиот клуб „Победа“ Валандово 6
16. **Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Фудбалскиот клуб „Победа“ Валандово 6
17. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово 7
18. **Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово 7
19. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ Удово .. 7
20. **Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ Удово 7

21. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Женски фудбалскиот клуб „ЖФК Победа 16“ Валаново 8
22. **Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Женски фудбалскиот клуб „ЖФК Победа 16“ Валаново 8
23. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализирање на активности на Општинската Организација на Црвениот крст Валаново . 8
24. **Одлука** за одобрување средства за реализирање на активности на Општинската Организација на Црвениот крст Валаново 9
25. **Решение** за објавување на Одлуката за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за организирање на работата со помал/односно поголем број на деца од законски утврдениот број 9
26. **Одлука** за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за организирање на работата со помал/односно поголем број на деца од законски утврдениот број 9
27. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во тропот на улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово 9
28. **Одлука** за одобрување на средства за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во тропот на улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово 10
29. **Решение** за објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валаново за учебната 2021/2022 година 10
30. **Заклучок** за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валаново за учебната 2021/2022 година 10
31. **Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за учебната 2021/2022 година ..10
32. **Заклучок** за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за учебната 2021/2022 година10
33. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валаново за учебната 2022/2023 година11
34. **Заклучок** за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валаново за учебната 2022/2023 година11
35. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 година11
36. **Заклучок** за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 година11
37. **Решение** за објавување на Програмата за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Валаново за 2022 година12

38. **Програма** за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Валаново за 2022 година 12

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валаново, Градоначалникот на Општина Валаново, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на урбанистички план за село Калково, Општина Валаново

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на урбанистички план за село Калково, Општина Валаново, што Советот на Општина Валаново ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/2
03.10.2022 год.
Валаново

Градоначалник
на Општина Валаново
Перо Костадинов

Врз основа на член 26, став 5, алинеја 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 93 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002“) и член 21 став 1, точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валаново, Советот на Општина Валаново на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на урбанистички план за село Калково, Општина Валаново

Член 1

Со оваа Одлука се донесува Урбанистички план за село Калково, Општина Валаново (плански период 2014-2024), со површина на плански опфат од 30,31 ха, изработен од ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДООЕЛ Скопје со технички број 42/2014 од јули 2022 година.

Член 2

Се задолжува Градоначалникот на Општина Валаново, да постапи согласно член 27 став 4, 5 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/2 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на Годишна програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2022/2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишна програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2022/2023 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/4 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 29 став 6 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.229/20), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2022/2023 година

Член 1

СЕ ДОНЕСУВА Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2022/2023 година, која Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово ја има утврдено со Одлука бр.01-283/2 од 31.08.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/4
30.09.2022 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за донесување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за учебната 2022/2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за учебната 2022/2023 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/6 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 2 и член 168 став 3 од Законот за заштита на децата („Службен Весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен Весник на РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022-2023 година

Член 1

СЕ ДОНЕСУВА Годишна Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2022-2023 година, која Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, ја има утврдено со Одлука бр.02-84/3 од 22.09.2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/6
30.09.2022 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став

1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово од УП за село Јосифово и формирање на нови градежни парцели

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово од УП за село Јосифово и формирање на нови градежни парцели, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/8
03.10.2022 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа член 20 став 3 а во врска со член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002“) и член 21 став 1, точка 7 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово, од УП за село Јосифово и формирање на нови градежни парцели ГП бр.9.08.1 и ГП бр.9.08.2 КО Јосифово, Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука се донесува план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово, од УП за село Јосифово и формирање на нови градежни парцели ГП бр.9.08.1 и ГП бр.9.08.2 КО Јосифово, Општина Валандово, изработен од ДГПН „ГОЈА“ ДООЕЛ Гевгелија со технички број 0701-195 од 13.10.2021 година.

Член 2

Се задолжува Градоначалникот на Општина Валандово, да постапи согласно член 20 став 3 и член 63 став 9 од Законот за урбанистичко планирање.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/8
30.09.2022 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став

1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за поставување на инсталации, објекти и опрема во патниот, заштитниот појас и трупот на општинските патишта и улици во Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за поставување на инсталации, објекти и опрема во патниот, заштитниот појас и трупот на општинските патишта и улици во Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/9
03.10.2022 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62, а во врска со член 55, став 1 точка 4 од Законот за јавните патишта („Сл.весник на РМ“ 84/08, 52/09, 114/09, 39/10, 124/10, 23/11, 52/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и „Сл.Весник на СРМ“ 174/21), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002“) и член 21 став 1 точка 5 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на висината на надоместокот за поставување на инсталации, објекти и опрема, во патниот, заштитниот појас и трупот на општинските патишта и улици во Општина Валандово

Член 1

Со оваа одлука се утврдува финансискиот надоместок кој го плаќаат физичките и правните лица за:

- а) поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас;
- б) приклучување на пристапен пат на јавен пат;
- в) изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место;
- г) прекумерно користење на пат;
- д) вонредниот превоз и
- ѓ) штета сторена на патот и објектите на патот.

Надоместокот од ставот (1) од овој член ќе се наплатува во постапката за издавање на одобрување за: поставување натписи, рекламни објекти и рекламни табли во заштитниот појас на локалните патишта за вонреден превоз и за прекумерно користење на пат за кои се поднесува барање до Општина Валандово согласно одредбите од член 41 од Законот за јавни патишта.

Член 2

За поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на локалните патишта и улици се плаќа надоместок во износ од:

- за натписи и рекламни табли со површина до 1м2, еднократен надоместок во износ од 10.000,00 денари;
- за натписи и рекламни табли со површина поголема 1м2, еднократен надоместок во износ од 30.000,00 денари.

Член 3

За приклучување на пристапен пат на јавен пат, се плаќа еднократен надоместок во износ од 60.000,00 денари.

Член 4

За изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, се плаќа еднократен надоместок во износ од 120.000,00 денари.

Член 5

За прекумерно користење на пат, се плаќа надоместок во износ од 100.000,00 денари по километар годишно.

Член 6

За вонредниот превоз, се плаќа надоместок во износ од 300.000,00 денари по километар за еден линиски превоз.

Ако за вонредниот превоз е потребно да се преземат мерки за обезбедување, потпирање и зајакнување на објектите на патот и слично, трошоците во врска со преземањето на тие мерки ги поднесува превозникот.

Член 7

За штета сторена на патот и објектите на патот, се плаќа надоместок во износ од 1.100,00 денари по метар должен, оштетен пат.

Член 8

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/9 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Валандово за реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Валандово за реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/11
03.10.2022 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово а во врска со Одлуката на Влада на Република Македонија за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ бр. 51-5296/4 од 24.11.2010 година („Службен весник на РМ“ бр.154/2010, 113/2015 и 29/2019), Советот на Општина Валандово, на четиринаесеттата редовна седницата одржана на ден 30.09.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Валандово за реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“

Член 1

Советот на Општина Валандово дава согласност за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Валандово во реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“, доколку се јави потреба за истите.

Член 2

Општина Валандово ќе учествува во проектот со вкупен износ кој ќе претставува разлика помеѓу преостанатите средства кои општина Валандово ги има добиено, а неискористено, согласно Одлуката на Влада на Република Северна Македонија за распределба на средства согласно договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ бр. 51-5296/4 од 24.11.2010 година („Службен весник на РМ“ бр. 154/2010, 113/2015 и 29/2019) и вкупниот износ на финансиски средства потребни за целосна реализација на проектот „Изградба на водоводен систем во село Калково – резервоар, фаза I“, а кој износ ќе биде утврден по завршувањето на постапката за јавна набавка и склучување на договор.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на Општина Валандово.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово“.

Бр.08-96/11 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/12 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 6 став 3 и член 11 став 1 алинеја 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22), член 22 став 1, точка 7, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 7, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово и Програмата за активности на Општина Валандово во областа на социјалната заштита и заштита на децата во 2022 година („Службен гласник на Општина Валандово“ бр. 16/2021), Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница одржана на 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово

Член 1

Во Одлуката за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на Општина Валандово бр.08-82/5 од 29.08.2022 година („Службен гласник на Општина Валандово“ бр.7/22), се врши следната измена:

- Членот 6 се менува и гласи:

„Постапката за доделување на еднократна парична помош утврдена со оваа Одлука, ќе ја води Комисија составена од 5-7 члена, формирана од Градоначалникот на Општина Валандово.“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/12 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Фудбалскиот клуб „Победа“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Фудбалскиот клуб „Победа“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/13 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово, за реализација на програмски активности.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово, број 200001634535837 депонент Стопанска банка АД Скопје.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/13 30.09.2022 год. Валандово	Совет на Општина Валандово Претседател Владимир Марков
---	--

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/14 03.10.2022 год. Валандово	Градоначалник на Општина Валандово Перо Костадинов
--	--

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Клуб за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, се одобруваат средства во износ од 120.000,00 денари, на КМФ „Проект“ с.Јосифово, Валандово, за реализација на програмски активности.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до

спортски клубови, на сметка на Клубот за мал фудбал „Проект“ с.Јосифово, Валандово, број 210062187090111 депонент НЛБ Банка АД Скопје.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/14 30.09.2022 год. Валандово	Совет на Општина Валандово Претседател Владимир Марков
---	--

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ Удово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалскиот клуб „Младост МФКУ“ Удово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/15 03.10.2022 год. Валандово	Градоначалник на Општина Валандово Перо Костадинов
--	--

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Фудбалски клуб „Младост МФКУ“ Удово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, на ФК „Младост МФКУ“ Удово, за реализација на програмски активности.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програмата АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски клуб „Младост МФКУ“ Удово, број 200002983247505 депонент Стопанска банка АД Скопје.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/15 30.09.2022 год. Валандово	Совет на Општина Валандово Претседател Владимир Марков
---	--

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Женски фудбалскиот клуб „ЖФК Победа 16“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмските активности на Женски фудбалскиот клуб „ЖФК Победа 16“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/16 03.10.2022 год. Валандово	Градоначалник на Општина Валандово Перо Костадинов
--	--

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на „ЖФК Победа 16“ Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, на ЖФК „Победа 16“ Валандово, за реализација на програмски активности.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програмата АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на ЖФК „Победа 16“ Валандово, број 210071349240146 депонент НЛБ Банка АД Скопје.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/16 03.10.2022 год. Валандово	Совет на Општина Валандово Претседател Владимир Марков
---	--

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализирање на активности на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за реализирање на активности на Општинската Организација на Црвениот крст Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/17 03.10.2022 год. Валандово	Градоначалник на Општина Валандово Перо Костадинов
--	--

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за реализирање на активности на Општинската Организација на Црвениот крст Валаново

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валаново, на Општинската Организација на Црвениот крст Валаново и се одобруваат средства во износ од 20.000,00 денари, за покривање на трошоци за превоз и набавка на одела на учесници од ОО на ЦК Валаново на Конвенцијата по прва помош која се одржа во Битола на 17.09.2022 година по повод Светскиот ден по прва помош.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО- Совет на општина, подставка 463160- трансфери до хуманитарни организации, на сметка на Општинската Организација на Црвениот крст Валаново број 200000001356537 депонент Стопанска Банка АД Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валаново“.

Бр.08-96/17	Совет на Општина Валаново
30.09.2022 год.	Претседател
Валаново	Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валаново, Градоначалникот на Општина Валаново, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за организирање на работата со помал/односно поголем број на деца од законски утврдениот број

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за организирање на работата со помал/односно поголем број на деца од законски утврдениот број, што Советот на Општина Валаново ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/19	Градоначалник
03.10.2022 год.	на Општина Валаново
Валаново	Перо Костадинов

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,

21/18, 198/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 150/22), член 22 став 1 точка 7 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валаново, Советот на Општина Валаново на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валаново за организирање на работата со помал, односно поголем број на деца од законски утврдениот број

Член 1

Општина Валаново како основач на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка“ Валаново ДАВА СОГЛАСНОСТ оваа установа, во зависност од условите за работа, потребата на децата и родителите или програмите за остварување на дејноста, да ја организира работата во детските градинки, во воспитната 2022/2023 година, со помал, односно поголем број на деца од законски утврдениот број.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валаново“.

Бр.08-96/19	Совет на Општина Валаново
30.09.2022 год.	Претседател
Валаново	Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валаново, Градоначалникот на Општина Валаново, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во трупот на улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во трупот на улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово, што Советот на Општина Валаново го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/20	Градоначалник
30.09.2022 год.	на Општина Валаново
Валаново	Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валаново, Советот на Општина Валаново, на четиринаесеттата

редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во тропот на улицата во изградба „Моша Пијаде“ во с.Јосифово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово, се одобруваат средства во износ од 600.000,00 денари, за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во тропот на улицата во изградба, „Моша Пијаде“ во с.Јосифово.

Член 2

Одобрениите средства од член 1 на оваа Одлука ќе бидат трансферирани на сметката на ЈП „Комунален Сервис“ Валандово, кој претходно, заради непречена изградба на улицата „Моша Пијаде“ во с.Јосифово, ќе ги изврши работите потребни за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во тропот на улицата.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/20 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/2022 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/3 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/2022 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2021/2022 година, на кој Училишниот одбор на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, има дадено согласност со Одлука бр.01-282/1 од 31.08.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/3 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за учебната 2021/2022 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/5 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021/2022 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021/2022 година, кој Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово го има утврдено со Одлука бр.02-84/2 од 22.09.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/5 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2022/2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2022/2023 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/7 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово и член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година и Правилник за дополнување на правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр.12-11298/1 од 15.10.2020 година, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2022/2023 година

1. **СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ** на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2022/2023 година и тоа за :

- еднодневна научна екскурзија со учениците од трето одделение во месец мај 2023 година;

- дводневна научна екскурзија со учениците од шесто одделение во месец април-мај 2023 година;
- тродневна екскурзија со учениците од деветто одделение во месец октомври 2022 година;
- петдневна настава во природа со учениците од петто одделение во месец мај 2023 година;
- еднодневни наставни посети.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/7 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2022/2023 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/18 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово и член 7 став 1 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година и Правилник за дополнување на правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр.12-11298/1 од 15.10.2020 година, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање позитивно мислење на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, Валандово за учебната 2022/2023 година

1. СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ на Програмата за изведување на екскурзии и други слободни активности во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Јосифово, Валандово за учебната 2022/2023 година и тоа за :

- еднодневна научна екскурзија со учениците од трето одделение во месец мај 2023 година;
- дводневна научна екскурзија со учениците од шесто одделение во месец октомври 2023 година;
- тродневна екскурзија со учениците од деветто одделение во месец октомври 2022 година;
- петдневна настава во природа со учениците од петто одделение во месец април - мај 2023 година;

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-96/18 Совет на Општина Валандово
30.09.2022 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Валандово за 2022 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Валандово за 2022 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година.

Бр.09-915/10 Градоначалник
03.10.2022 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа за член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15,226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 275/19), член 22 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 8 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четиринаесеттата редовна седница, одржана на ден 30.09.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Валандово за 2022 година

Член 1

Во Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Валандово за 2022 година (Службен гласник на Општина Валандово 17/2021) се вршат следните измени:

Точка 5 „Висина на надоместок за уредување на градежно земјиште и негова распределба“ се менува и гласи:

“Висината на надоместокот за утврдување на градежно земјиште изнесува:

1 зона:
- станбен простор (Намена А) 1.080,00 ден.
- деловен простор (Намена Б) 1.440,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

2 зона:
- станбен простор (Намена А) 720,00 ден.
- деловен простор (Намена Б) 10.800,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

3 зона:
- станбен простор (Намена А) 1.080,00 ден.
- деловен простор (Намена Б) 1.440,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

4 зона:
- станбен простор (Намена А) 720,00 ден.
- деловен простор (Намена Б) 1.080,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

5 зона:
- станбен простор (Намена А) 540,00 ден.
- деловен простор (Намена Б) 720,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

6 зона:
- станбен простор (Намена А) 360,00 ден.
- деловен простор (Намена Б) 360,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

7 зона:
- деловен простор (Намена Б) 1.080,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

8 зона:
- деловен простор (Намена Б) 1.080,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г) 7.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е) 10.800,00 ден.

Оваа единечна цена се множи со нето површината на одредена просторија и со соодветен коефициент за таа просторија согласно Правилникот за степенот на уредувањето.”

Во точка 9 „Преодни и завршни одредби“ став 5 се менува и гласи:

“За линиски инфраструктурни градби надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува по 150 денари за пресметковна единица 1 метар должен.”

Член 2

Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-96/10

30.09.2022 год.

Валандово

Совет на Општина Валандово

Претседател

Владимир Марков
